



## ALONG THE PATHS OF VLADIMIR HORVAT - Забок, Централна Хрватска

*Ве покануваме да уживате во шетањето низ прекрасните шуми на планината Медведница, во близина на Загреб, хрватскиот главен град. Програмата започнува на планината Медведница на патека која не е обележана. Локацијата на скалите на Хорват е тешко да се најде без овластен планинарски водач кој ја гарантира безбедноста на гостите. Визичарот кој ќе го посетиме се наоѓа на 930 мнв, а погледот се протега до цело Хрватско Загорје и таму ќе им објасниме на гостите што гледаат.*

### Цена

Exploring Medvednica Mountain by hiking



Exploring Medvednica Mountain by hiking, Stubičke Toplice, Zagreb, Croatia  
Viktora Šipeka 9  
49244 Забок  
Хрватска

**T:** 00385 98 210 359

**E:** [info@sttube.hr](mailto:info@sttube.hr)

### Распоред

**Датуми на екскурзии / турнеја / активност**

11.01. / 12.01. / 13.01. /  
14.01. / 15.01. / 16.01./  
17.01. / 18.01. / 19.01. /  
20.01. / 21.01. / 22.01. /  
23.01. / 24.01. / 25.01. /  
26.01. / 27.01 / 28.01. /  
29.01. / 30.01. / 31.01. /

**Место и време на поаѓање**

Stubičke Toplice. Hotel Matija Gubec - parking. 8.40  
Sljemenska cesta - Hunjka  
9.00

**Местото и времето на пристигнување**

Stubičke Toplice. Hotel

Matija Gubec - parking.  
13.00 Sijemenska cesta -  
Fakultetsko dobro 12.30

## Информации

### Краток опис:

**Име:** Along the paths of Vladimir Horvat

**Времетраење на патувањето / турнејата / активноста:** Од 1 до 5 часа

**Производот најдобро го опишува терминот:** Оутдоор и авантура

**Производот вклучува:** спортува, посета на атракции, разгледување на природата / природните убавини, посета на природен парк , турнеја со водич

**Во кратко за екскурзијата/турата и најинтересните работи:** Ве покануваме да уживате во шетањето низ прекрасните шуми на планината Медведница, во близина на Загреб, хрватскиот главен град. Програмата започнува на планината Медведница на патека која не е обележана. Локацијата на скалите на Хорват е тешко да се најде без овластен планинарски водач кој ја гарантира безбедноста на гостите. Визичарот кој ќе го посетиме се наоѓа на 930 мнв, а погледот се протега до цело Хрватско Загорје и таму ќе им објасниме на гостите што гледаат.

### Што да се земе/облече:

Програмата вклучува употреба на планинарски стапчиња и ранци со шише вода. На програмата се потребни соодветни обувки-пешачки или спортски обувки (трекинг, планинарење, патека). Состојбата е лесна и технички непотребна.